

"КСАНТИКА" И "ДЕНОВИ НА АЛЕКСАНДАР"



Манифестации

Во присуство на педесеттина најголеми почитувачи на ликот и делото на Александар Трети Македонски беше одиграна драмската изведба "Цар Јустинијан", а Сузана Тодоровска ја интерпретираше Беседата за Александар.

"Ксантика" ја практикува оваа манифестација години наназад, одбележувајќи ја на различни локации.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ДРЕВНОСТА И НЕНАДМИНАТАТА ВРЕДНОСТ НИ ГИ СПЛОТУВААТ ДУШИТЕ

Токму на денот на Големиот Александар Македонски, 22 јули, и покрај временските неприлики, на локалитетот Скупи беше одржана манифестацијата "Возобновување на античкиот театар Скупи - Денови на Александар", со што беше затворено и годишното Културно лето - Карпош 2008. Традиционално и годинава "Ксантика" скромно, но достоинствено ги одбележа смртта и раѓањето на Александар Македонски.

Во присуство на педесеттина најголеми почитувачи на неговиот лик и дело беше одиграна драмската изведба "Цар Јустинијан", а Сузана Тодоровска ја интерпретираше Беседата за Александар (текст на Ксантика). Членовите и симпатизерите на "Ксантика" ја практикуваат оваа активност години наназад, одбележувајќи ја на различни локации (2001-Стоби, 2002-Вардарски Рид).

Здружението за негување на древни традиции "Ксантика" постои од 2003 година, па во својата програма неминовно беше да го вклучи сеќавањето на Александар Македонски како наша древност и ненадмината вредност.

"Во рамките на манифестацијата 'Возобновување на античкиот театар Скупи' со одбележување на смртта ја оживеевме мислата за античкиот великан (13.6.2003 под мотото 'Денови на Александар'). Совпаѓањето на православниот празник Духови беше причина повеќе за дефинирање на датумот и во присуство на свештени лица од МПЦ минатото да го вклопиме со нашата традиција и актуелните верски аспекти и обичаи, сè со цел да го воскреснеме сеќавањето. Во 2004 година, во рамките на истата манифестација 'Возобновување

"Ксантика" е празник на природата, пролетта и цвеќињата, светлината и љубовта, празник на духовноста и убавината, будење на енергијата и почеток на нов животен циклус. "Ксантика" се славеа секоја година со свечено организирани манифестации, културни приредби, спортски натпревари и воени дефилеа.

Пред околу 3 милениуми нашите предци - древните Македонци, исто така, славеа. Низ игри и песни, ритуали и обреди нивните гласови одекнувале до небото, до вечноста. "Ксантика" е древен празник на нашите предци кога се сплотуваат душите на Македонците во заеднички стремеж за вековна опстојба и подобар живот.

Симбол на празникот е црвено-белата нишка, исплетена од бел и црвен конец во македонски оригинален јазол, чија бела боја симболизира искреност и чесност, а црвената светлина и љубов. Токму таа нишка провната низ времето нè врзува со корените на нашите предци (денес позната како "мартинка") и претставува синоним на македонскиот идентитет и милениумската опстојба.

И Александар Трети Македонски својот, досега ненадминат, историски поход го почнал по празнувањето на Ксантика.



ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА АНТИЧКИОТ ТЕАТАР СКУПИ

на античкиот театар Скупи, ја одбележавме 2360-годишнината од неговото раѓање (23.7.2004). Следната година почнувајќи од 10 јуни до 23 јули под мотото 'Денови на Александар' (убиј ја лагата-живеј со вистината за Македонија) тежеевме да направиме симбиоза на смртта, која е ништовна наспроти големината на неговото дело, кое живее до денес. По тој повод изработивме брошура 'Денови на Александар' - што треба да знае секој граѓанин на Македонија?! Во 2006 година истата брошура доби реиздание на македонски јазик и заради огромниот интерес беше објавена на англиски јазик. Во 2007 година повторно под покровителство на Општина Карпош, со богата културно-уметничка програма, ги одржавме традиционалните манифестации. Годинава во рамките на Културно лето-Карпош 2008, на 22 јули, на локалитетот Скупи, со пригодна свеченост ги затворивме 'Деновите на Александар', велат од "Ксантика".